




Е-информативна средба за подготовка на петтиот акциски план за ОВП 2021 -2023

29 октомври 2020 година, Скопје

Дарко Антиќ
Програмски координатор
Здружение ECE



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација



FOUNDATION
OPEN
SOCIETY
MACEDONIA
ФОНДАЦИЈА
ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНИЈА



Center for Civil Communications
Центар за граѓански комуникации



*Средбата е поддржана од OGP Support Unit како дел од проектот:
Co-creation Support for the 2021-2023 OGP National Action Plan*

„Мојата администрација е посветена на создавање високо ниво на отвореност во Владата. Ние ќе работиме заедно за да ја зајакнеме довербата на јавноста и да воспоставиме систем на транспарентност, учество на јавноста и соработка. Отвореноста ќе ја зајакне нашата демократија и ќе промовира ефикасност и ефективност во Владата “.

Barack Obama, поранешен претседател на САД

“Република Северна Македонија континуирано работи на подобрување на ефикасноста во работењето на државните институции, зголемување на транспарентноста и пристапот до информации, борбата против корупцијата и обезбедување на висок квалитет на јавните услуги за граѓаните и бизнисите преку искористување на моќта на технологијата и иновациите... Обврските во поглед на транспарентноста во вршењето на владините активности, како и вклучување на граѓанскиот и приватниот сектор претставуваат високи приоритети во агендата на Владата на Република Северна Македонија.”

Влада на Република Северна Македонија

Зошто агендата за отвореност во владеењето е толку важна и промовирана?

**ОВП е
win, win, win**



За власта оваа агенда овозможува

со отворање на податоците да се дојде до брза победа, при што користејќи ги технологиите се креираат портали на податоци кои се лесно разбирливи и приемливи за граѓаните.

За граѓанското општество и приватниот сектор оваа агенда овозможува


поголем пристап до информации од јавен карактер и организиран простор за вклучување во процесите на донесување на одлуки. Исто така можност да се поттикне воведување на нови пристапи и технологии.

За развојните партнери оваа агенда овозможува

поголеми и повидливи резултати од обезбедената поддршка на државата.

...но постојат и одредени предизвици

Од власта зависи дали ќе создаде услови за отвореност



- 0 **Политика:**
пристапот до информации може да претставува политички предизвик
- 0 **Безбедност:**
потреба од балансирање на отвореноста со безбедноста—Wikileaks!
- 0 **Капацитети:**
недостаток на техничка експертиза и недостатоци во информатичките системи и управувањето со податоци.
- 0 **Граѓанското општество:**
не е мобилизирано и нема доволно капацитети да бара отвореност и да ја зголеми употребата на отворени податоци.

Отворено Владино
Партнерство (ОВП)
започна во 2011, РСМ е
дел од иницијативата
уште од самиот почеток.

Денес на развивање на
оваа иницијатива заедно
работат влади и
граѓански организации во
78 земји од светот.



Liberia

Joined in 2011 and is implementing 10 commitments.



Madrid, Spain

Joined in 2016 and is implementing 5 commitments



Colombia

Joined in 2011 and is implementing 25 commitments.


Canada

Joined in 2011 and is implementing 10 commitments.



Mexico

Joined in 2011 and is implementing 11 commitments.




Philippines

Joined in 2011 and is implementing 14 commitments.



Kenya

Joined in 2011 and is implementing 6 commitments



...што претставува ОВП?

- 0 ОВП е иницијатива која бара од Владите и јавните институции да бидат транспарентни, овозможат учество, бидат отчетни и одговараат на потребите на граѓаните.
- 0 ОВП наметнува обврска на државите членки, да ги вклучат граѓанските организации и граѓаните и да соработуваат со нив при креирање, спроведување и следење на акциските планови.
- 0 ОВП дава можност ентузијастите од јавите институции и надвор од нив, заеднички да работат на креирање и спроведување на промени.

„ГРАЃАНИТЕ СЕ ТИЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ КРЕИРААТ ПОЛИТИКИТЕ И УСЛУГИТЕ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ НИВНИОТ ЖИВОТ.“

Структура на акцискиот план:

Теми / Приоритетни области

Заложби

Достигнувања / чекори / активности



- ✓ Конкретни
- ✓ Релевантни за вредностите на ОВП:
 - Пристап до информации
 - Граѓанско учество
 - Јавна отчетност
 - Технологии и иновативност за транспарентност и отчетност
- ✓ Потенцијал за влијание
- ✓ Да ја отворат Владата
- ✓ Да се поврзани со Глобалните цели на ОН за одржлив развој

Критериуми за креирање на заложби кон Отворено владино партнерство

1. Специфичност
2. Мерливост
3. Точно идентификувани носители на заложбата и партнери во спроведување на истата
4. Релевантност
5. Точно утврден период на спроведување и завршување

Кои се свездените мреки на ОВП?

Featured Reforms

These reforms represent exemplary open government initiatives that have the potential for far-reaching impact in their countries of implementation.

AUSTIN
Tackling Historic Inequities

COLOMBIA
Rebuilding Trust in the Judiciary

URUGUAY
Collaborating With Citizens on the National Water Plan

BUENOS AIRES
Improving Access to Sexual and Reproductive Health Services

FRANCE
Opening Public Procurement to Increase Competition

MADRID
Bringing Lobbying Out of the Shadows

UKRAINE
Enlisting Citizens as Corruption Watchdogs

LIBERIA
Giving Liberians a Voice in Deciding How Their Land is Used

KENYA
Ending Anonymous Company Ownership

GEORGIA
Citizen-Directed Audits Hold Government Accountable

ISRAEL
Proactive Publication of Contracts

SRI LANKA
Empowering Citizens Through the Right to Information

MONGOLIA
Seeking Citizen Feedback to Improve Clinics and Schools

NEW ZEALAND
Open Access to Legislation

Приоритети на кои јавните институции и граѓанските организации работеле досега во РСМ:



Пристап до информации



Интегритет и добро управување



Фискална транспарентност



Отворени податоци



Транспарентност на локално ниво




Пристап до правда



Климатски промени

СО КОЈА ДИНАМИКА СЕ СПРОВЕДУВА ПРОЦЕСОТ?



МРЕЖА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

- 0 иницијатива на десет граѓански организации.
- 0 се формира во пресрет на подготовката на новиот (петти) национален акциски план, со цел поорганизирано делување и влијание на граѓанските организации во неговото креирање, како и поттикнување и мониторинг на имплементацијата на постојниот и на идните акциски планови.
- 0 да го координира и зајакне гласот на граѓанските организации кои се залагаат за партиципативност, отвореност и отчетност.
- 0 во моментот членуваат 70 граѓански организации.

СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО И НАП ЗА ОВП 2018-2020

- 0 **Цел:** структуриран начин ќе го максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, преку вклучување релевантни партнери во дискусијата и овозможување да се слушнат гласовите на сите.
- 0 **Метод:** советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на ОВП.
- 0 **Состав:** составен од 14 члена од кои седум се членови од институциите и седум се членови од граѓанското општество.

**АЛАТКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОНЛАЈН
КОНСУЛТАЦИИ - ПЛАТФОРМА (веб портал) ЗА
ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО**




Прогрес

- 0 Усвоен нов Закон за слободен пристап до информации!
- 0 Иницирано воспоставување на систем за електронско поднесување на барања за пристап до информации!
- 0 Започната иницијатива за воведување на социјална ревизија со граѓанско вклучување од МЗ!



data.gov.mk



Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки, склучените договори и анексите на склучените договори кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Архива



Отворени финансии

ПРИСТАП
ДО ПРАВДА
ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Що понатаму?



Отворено владеење значи многу повеќе од отворени податоци

“Политиките за отворено владеење се повеќе ги замаглуваат границите помеѓу заложбата за отворени податоци и заложбата за отвореност во владеењето”

Harlan Yu & David Robinson, “The New Ambiguity of Open Government” (2012)



Црвени знаменца:

- 0 Транспарентноста, отчетноста и учеството на граѓаните се дел од политиките и стратегиите, но практично не се спроведуваат.
- 0 Правото на пристап до информации се уназадува преку промени и неспроведување на Законите за пристап до информации.
- 0 Изработените портали содржат податоци со кои јавните институции во моментот располагаат само прикажани во посакувана форма. Недостасува унапредување на податцитесо кои располагаат институции. Понекогаш порталите не овозможуваат лесна реупотреба на податоците.
- 0 Успесите на државите често се дефинираат во број на објавени податочни сетови.
- 0 Недостасуваат инвестиции во позадински системи за прибирање на квалитетни податоци и се подлабоко влошување на состојбите во управување со поатоците.



Запирањето на постапката на отворање на јавни институции на моменталните состојби и системи, ги доведува во ризик политиките за отворено владеење и ги обесхрабрува граѓанските организации.



Ви благодарам!